

Ефикасна изградба на патишта



Износ на кредитот	€ 184,000
Износ на грантот	€ 27,600
ЕУ Директиви усогласени	Регулативи за емисија на бучава, безбедност на моторни возила, емисија од мобилни машини
Инвестиција во	Машина за асфалтирање VÖGELE Super 1800-3
Заштеда на енергија и намалување на стакленички гасови (GHG)	27 MWh/ год 7 тони CO ₂ / год

Консултанти за имплементација



Изолација ДОО веќе 50 години работи во секторот на градежништво. Суштинската дејност на Друштвото е изолација - хидро-изолација, термичка и отпорност на киселина. Клучниот производ / услуга е хидро-изолација и компанијата ги има обезбедено овие услуги на најголемите проекти во Северна Македонија, како и надвор од земјата.

Во 1995, Изолација започна со изведба на подготвителни и асфалтни работи за патишта како своја секундарна дејност. Во почетокот овие активности биле со фокус на одржување и рехабилитација на патишта. Денес, компанијата е главен играч во целосна градба на патишта заснована на сопственото единствено производство на специфични видови асфалт – цврст асфалт, што ја прави Изолација прв избор во изградба на тротоари, шеталишта, индустриски подови и подземни паркинзи.

За понатамошно унапредување на капацитетот и конкурентско позиционирање, компанијата инвестираше во нова машина за попложување со асфалт. Новата машина е поефикасна во потрошувачка на енергија, нуди побезбедни работни услови за работниците и нуди повисока продуктивност од старата машина.

Изолација ДОО доби бесплатна техничка помош за оптимизација на инвестицискиот проект и 15% грант со поврат на пари по успешно верификување на проектот, финансирани од Европската Унија.

Со инвестицијата, Друштвото сега е усогласено со бројни Европски стандарди, воедно:

- Директива на ЕУ 2000/14/ЕС за емисии на бучава;
- Регулотива (ЕК) бр. 661/2009 за барањата за одобрение на тип за општата безбедност на моторните возила, нивните приколки и системи, компоненти и посебни технички единици наменети за истите;
- Регулотива (ЕУ) 2016/1628 на Европскиот Парламент и Советот од 14 Септември 2016 за барањата кои се однесуваат на ограничувања на емисиите на загадувачи на гасови и честички и одобрување на типот на мотори со внатрешно согорување за не-патни мобилни машини, дополнети регулативи (ЕУ) бр. 1024/2012 и (ЕУ) бр. 167/2013 и изменета и дополнета Директива 97/68/ЕС;
- Директива 2006/42/ЕК за машини и за изменување на Директивата 95/16/ЕК (преработена).